



Дводневна обука на тема:

**“5S + KAIZEN = Continuous Improvement”**

**- Најдобра поддршка за квалитет со континуирано подобрување преку визуелен менаџмент и целосна вклученост на вработените -**

24 -25.06.2026 година (среда-четврток)

09:00 – 15:15 часот

сала 3, 3 кат Стопанска комора на Северна Македонија

**I ден - 24.06.2026 (среда)**

Време	Тема
09:00 - 10:30	I. Значење на “5S” <ul style="list-style-type: none"><li>• “3M” калсификација на загуби</li><li>• Иницијално справување со загубите</li><li>• Како од “5S” до “6S”</li></ul>
10:30 – 10:45	Пауза за кафе
10:45 - 12:00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Практична примена</li></ul>
12:00 - 12:30	Пауза за ручек
12:30 - 14:00	II. Соодветна примена <ul style="list-style-type: none"><li>• Инструкции за примена и чекори за соодветна примена</li><li>• Кои се препреките на патот кон успех на “6S”</li></ul>
14:00 - 14:15	Пауза за кафе
14:15 - 15:00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Вежба</li><li>• Дискусија за темите од Ден 1</li></ul>



II ден - 25.06.2026 година (четврток)

Време	Тема
09:00 - 10:30	III. Што е "KAIZEN" <ul style="list-style-type: none"><li>• Зошто овој метод за создавање на култура на Континуирано подобрување</li><li>• Поврзаност на "KAIZEN" и "5S"</li></ul>
10:30 – 10:45	Пауза за кафе
10:45 - 12:00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Цели на овој метод за вклученост на сите – континуирано подобрување на интерната комуникација</li></ul>
12:00 - 12:30	Пауза за ручек
12:30 - 14:00	IV. Како до "KAIZEN" <ul style="list-style-type: none"><li>• Мотивација и стимулација – каде помага "KAIZEN"</li><li>• Динамика на следење на КПИ</li></ul>
14:00 - 14:15	Пауза за кафе
14:15 - 15:00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Кои се препреките на патот кон успех на "KAIZEN"</li><li>• Вежба и дискусија</li><li>• Евалуација на обуката и доделување на сертификати</li></ul>